



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број:12-204/8

Дата: 06.08.2010

ДО  
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на Органот на Општина Теарце за 2009 година.

Немаме извршено ревизија ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на Органот на Општина Теарце за претходни години.

Изразено е негативно мислење за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.

Општина Теарце нема воспоставено систем на финансиска и други контроли вклучувајќи ги организационата структура, методите и процедурите на работење и внатрешна ревизија, воспоставени и имплементирани од раководните лица на субјектот за да овозможат извршување на активностите на транспарентен, регуларен, економичен, ефикасен и ефективен начин. Поради ова ризикот за исплата на средства врз основа на некомплетна, ненавремено евидентирана и непотврдена документација од одговорни лица е висок.

Дел од плаќањата за набавени материјали, стоки, извршени услуги и работи во вкупен износ од 6,559 илјади денари не се поткрепени со целосна и веродостојна документација.

Општина Теарце не обезбедила усогласеност на своето работење со релевантната законска регулатива, исплаќани се средства без критериуми и програми од областа на социјалната заштита на населението, поддршка на спортот и културата.

Проценетата вредност на постојаните средства во Билансот на состојба за 2009 година е нереална и необјективна поради не евидентиран имот со делбените

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

1

**ОПШТИНА ТЕАРЦЕ – СМЕТКА НА ОРГАНОТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

биланси од 2000 година, не евидентираната опрема од донација и не воспоставена сметководствена евиденција за материјалните средства во подготовка.

## 1. Вовед

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 12 до 14, заедно со ревизија на усогласеност на сметката на Органот на Општина Теарце кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември 2009 година, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на сметката на Органот на Општина Теарце за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Рами Керими – градоначалник до 07.04.2009 година, и
- Исен Асани – градоначалник од 08.04.2009 година.

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 2

\_\_\_\_\_

аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на сметката на Органот на Општина Теарце се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

## 2. Цели и делокруг на ревизијата

### 2.1. Цел на ревизијата на:

- финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.
- усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјално погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 3

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 22.03. до 19.04. и од 03.05. до 07. 05. 2010 кај општина Тераце на сметката на Органот од тим на Државниот завод за ревизија.

### **3. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија.

Не се примени забелешки по нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 12-204/4 од 2010 година.

Со ревизијата на финансиските извештаи за 2009 година, ревизорите на Државниот завод за ревизија го утврдија следното:

#### **3.1. Интерни контроли**

Во општина Тераце не е воспоставена внатрешна контрола, која претставува систем на финансиски и други контроли, вклучувајќи и организациона структура, методи и процедури на работење и внатрешна ревизија. Воспоставувањето на контролни системи овозможува извршување на активностите на транспарентен, регуларен, економичен, ефикасен и ефективен начин.

Со постојниот кадар, општината не е во можност да ги исполни законските обврски и да обезбеди квалитетен систем на внатрешна контрола.

Одредено е лице одоговорен сметководител кое во пракса не ги извршува работите согласно член 16 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Невоспоставениот систем на финансиска контрола го оневозможува извршувањето на активностите на Општината на транспарентен и регуларен начин, придонесува за плаќања врз основа на документација која не е комплетна и веродостојна и го зголемува ризикот од ненаменско и незаконско користење на буџетските средства на Општината.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

4

**Препорака:**

Градоначалникот да преземе активности согласно законските прописи:

- да воспостави организациска структура и процедури со кои ќе обезбеди функционирање, следење и развој на ефикасен систем на сигурен финансиски менаџмент и контрола преку јасно дефинирани одговорности и ограничувања на овластувањата во пишана форма, при тоа обезбедувајќи соодветна поделба на должностите;
- сите процеси во општината да се документираат со пишани процедури на начин кој ќе овозможи следење на работењето и текот на трансакциите;

Одговорниот сметководител, пред извршување на плаќањата, во согласност со одговорностите утврдени со закон, е должен да ги контролира и со свој потпис да ги потврди документите и нивните прилози врз основа на кои се одобруваат плаќањата.

### **3.2. Усогласеност со закони и прописи**

3.2.1. Извршениот попис на основните средства за 2009 година не е целосен и не е во согласност одредбите од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници бидејќи:

- не се изготвени пописни листи и не е извршено утврдување, пребројување опишување на постоечките основни средства и ситниот инвентар кое не е во согласност со член 31-а ;
- не е извршен попис на побарувањата и обврските според состојбите во сметководството ниту е утврдена нивната основаност што не е во согласност со член 31-в;
- не е изготвен извештај од пописот кое не е во согласност со член 33.

Пописната комисија само се потпишала на спецификацијата на основните средства што е обезбедена од сметководството, поради што не е извршено усогласување на средствата кои се користат со оние кои се евидентирани, не се утврдени кусоци или вишоци.

Поради ова ризикот од погрешно проценување на состојбите на основните средства е висок, а со тоа се зголемуваат можностите за нереални финансиски извештаи.

**Препорака:**

Градоначалникот на општината да донесе акт за организирање вонреден попис.

3.2.3. Со девет лица склучени се договори за дело за вршење работи и работни задачи предвидени со Правилникот за систематизација на работните места, а кои не се пополнети. Склучените договори за дело со овие лица не се во согласност со член 619 од Законот за облигациони односи кој предвидува ангажирање на лица по

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 5

\_\_\_\_\_

основ на договор на дело за вршење на одредена работа еднократно. По овој основ исплатени се 762 илјади денари без платени даноци и придонеси и без критериуми за утврдување на месечниот надомест.

Ангажирањето на лица по основ на договор на дело ја спречува транспарентноста и конкуренцијата при вработувањето, овозможува ангажирање на лица без почитување на законски утврдените процедури и зголемен е ризикот од субјективност при приемот.

**Препорака:**

Ангажирањето на лица за вршење на работи и работни задачи предвидени со Правилникот за систематизација на работните места во соработка со Агенцијата за државни службеници да се врши во законски пропишани процедури.

**3.3. Финансиски извештаи**

3.3.1. За месец април 2009 година исплатени се надоместоци во вкупен износ од 230 илјади денари на советниците од претходниот состав што не е во согласност со член 29-г од Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката. Месечен надомест не се исплаќа доколу советот во тековниот месец нема одржано седница. Советот од претходниот состав нема одржано ниту една седница во месец април 2009 година.

3.3.2. За учество и работа во комисиите на советот на општината исплатени се 400 илјади денари на лица вработени во општината и советници од советот.

Исплатените средства за советниците не се во согласност со одредбите на членот 29-а, од Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, бидејќи за нив се исплаќа месечен надомест во зависност од присуството на одржаните седници на советот.

Исплатата на надоместоци за вработените во општинската администрација како додаток на плата не се во согласност со членовите 45 и 51 од Законот за државни службеници бидејќи според наведените членови додаток на плата се исплаќа за ноќна работа, работа во смени/турниси, изложеност на висок ризик, за време на неделен одмор или празници и прекувремено работење.

За работењето на комисиите нема доказ дека се врши во некој од претходно наведените случаи.

Исплатите на средства од буџетот за кои не постои законски основ предизвикуваат зголемени трошоци, ненаменско и незаконско користење на средствата.

**Препорака:**

Градоначалникот на општина Тераце како одговорно лице за работењето на општината, да преземе мерки согласно законската регулатива, за враќање на незаконски исплатените средства.

3.3.3. Од позицијата Субвенции и трансфери исплатени се 330 илјади денари до здруженија на граѓани, невладини организации и спортски клубови, за организирање или учество на културни, спортски и други манифестации без соодветни програми од областа на културата, за развој и афирмирање на спортот, поддршка на спортски сојузи, за организирање на спортски и културни манифестации како и за поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

За прв пат е одржан фестивал „Zana e Sharrit“ за што се потрошени 200 илјади денари без програма на активности, потребни финансиски средства, лица одговорни за реализација на активностите и слично.

Средствата се доделени без утврдени критериуми, не е распишан оглас за нивна распределба. Здруженијата корисници на овие средства немаат програми (проекти) претходно одобрени од советот на општина Тераце што не е во согласност со член 61 од Законот за здруженијата на граѓани и фондациите.

Во јануари 2010 година советот на општината донел програма за развој на спортот на општина Тераце за 2010 година со планирани активности за афирмација на разни видови спорт, изградба на објекти и слично. Програмата не нуди информации кои ќе бидат носители на тие активности (спортски клубови, сојузи, кои манифестации ќе се реализираат), ниту пак е извршено планирање на средствата кои општината би ги издвоила за овие активности.

3.3.4. Исплатени се 194 илјади денари како еднократна финансиска помош кон физички лица без акт за дефинирање во кои случаи и за какви намени ќе се доделуваат средства и без утврдени критериуми за висината на доделената помош. Општина Тераце нема донесено програма за спроведување на социјалната заштита согласно националната програма на Владата на Република Македонија, ниту пак со своја одлука има утврдено и други права во областа на социјалната заштита. Ова не е во согласност со членовите 11 и 12 од Законот за социјална заштита

Доделувањето на средства без програми од соодветната сфера и без акти со утврдени критериуми за нивно доделување создава можност за субјективност во одлучувањето, нетранспарентност при доделувањето на средствата и можност за незаконско и ненаменско користење на средствата.

**Препорака:**

Надлежното одделение да:

---

Ревизорски тим:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

---

Овластен државен ревизор 7

- изврши дополнувања на програмата за развој на спортот со дефинирање на носителите на активностите и висината на средствата кои општината ќе ги обезбеди,
- да изготви програми од областа на културата и социјалната заштита со утврдени приоритети во финансирањето, постапка на доделување, критериуми и потребна документација.

3.3.5. Дел од плаќањата за набавени материјали, стоки, извршени услуги и работи не се поткрепени со целосна и веродостојна документација. Евидентирањето на плаќањата во деловните книги без да се засновани врз веродостојни, вистинити и уредни сметководствени документи не е во согласност со членот 12 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и е резултат на невостоставени контроли во процесот на плаќање, односно плаќање по документи кои не обезбедуваат доволно докази за потврда на настанот:

- за направените расходи во износ од 2.740 илјади денари за втора фаза на изградба на општинска зграда во делот на ситуацијата за водо инсталатерските работи, за електрика и за централно греење во ситуацијата нема количини и цени но само е даден вкупен износ и нема извештај од надзор.
- за дополнителните работи кои не се предвидени со предмер пресметката за втора фаза на изградба на општинска зграда доставена е фактура а не ситуација на износ од 544 илјади денари, кон фактурата нема дополнителна документација: градежен дневник, градежна книга и истата не е потврдена од надзорот.
- за износ од 3,275 илјади денари набавувани се градежни материјали по фактури ( бехатон плочки, песок, цемент, цевки, вршено е нивелирање на земјиште). Кон фактурите нема дополнителна документација ( работен налог, записник или градежна книга) од која може да се потврди каде материјалите се вградени.

Отсуство на вердостојна документација како потврда за извршените набавки и услуги создава можност за незаконско и ненаменско трошење на средствата на општината.

**Препорака:**

Одделението за финансии да воспостави сметководствена пракса сите плаќања да се обезбедени со комплетна документација докази дека материјалите се примени, односно услугите и работите се извршени.

3.3.6. Со решение на Влада на РМ број 23-257/115 од 08.02.2000 година на општина Теарце доделен е недвижен имот за кој се обезбедени имотни/поседовни листи,

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 8

\_\_\_\_\_



но до декември 2009 година не е извршена проценка на вредноста и не се сметководствено евидентирани.

3.3.7. Дел од наведениот имотот, објекти на месните заедници, дадени се под закуп на правни и физички лица со рок на користење од 10 години. Поради староста и физичката дотраеност на објектите, со поединечните договори месечниот закуп е намален за 50%, поради инвестиционен план понуден од секој закупувач, односно износ на средства што треба да биде вложен во реконструкција и обнова на конкретниот објект. Вредноста на инвестициите што треба да се направи во првата година во објектите дадени под закуп изнесува околу 2,947 илјади денари.

До вршењето на ревизијата, службите на општината немаа податоци дали договорените инвестиции се реализирани согласно договорите.

3.3.8. Добиени се компјутери и кабина за симултан превод како донација кои не се евидентирани во сметководствената евиденција бидејќи општината не располага со документи за нивната вредност.

Неизвршената проценка на имотот и опремата придонесува општина Теарце да не располага со релевантни податоци за вредноста на имотот со кој располага, што не е во согласност со членовите 18 и 19 од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, и придонесува за изготвување на нереални финансиски извештаи.

**Препорака:**

- Градоначалникот да формира комисија и да се утврди вредноста на недвижниот имот и донираните средства и истите да се евидентираат во сметководствената евиденција;
- Да се утврди степенот на реализација на договорите за реконструкција на објектите;

3.3.9. Општина Теарце нема воспоставено сметководствена политика за евидентирање на капиталните расходи кои значат инвестиции во тек по основ на изградба, реконструкција и друг вид на вложување на позицијата Материјални средства во подготовка, што не е во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметковниот план на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници. Поради тоа оневозможено е да се следи вложувањето во одреден објект и соодветно на тоа, при давањето на истите во употреба, да се евидентира зголемување на набавната вредност и вредноста на деловниот фонд.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

9

Наведеното влијае на вредноста на средствата кое е основ за пресметување на амортизација. Во периодот од 2005 до 2008 година склучени се 4 договори за изведба на неколку капитални проекти – водоводи. Вредноста на договорите е 53,007 илјади денари, а до периодот на вршење на ревизијата реализирани се 28,742 илјади денари или 54% (само еден проект е целосно реализиран).

Општина Теарце не располага со комплетни податоци за овие инвестиции бидејќи нема воспоставено сметководствена евиденција, кое придонесува за нереални финансиски извештаи.

**Препорака:**

Општина Теарце да воспостави сметководствена политика за евидентирање на Материјални средства во подготовка.

### **3.4. Користење на средствата согласно законски прописи**

3.4.1. При увидот во начинот на спроведување на постапките за јавни набавки за 2009 година во општина Теарце, ревизијата утврди дека најчесто спроведените постапки се однесуваат за видови на градежни материјали, а не за одреден објект (улица, канал и слично).

Тендерската документација за одреден вид на материјали не ги содржи потребните количини што не е во согласност со член 28 од Законот за јавни набавки. Понудените единечни цени по предмер пресметките за набавка на конкретен вид материјали (без ДДВ) не го надминуваат износот од 5.000 евра, така што општината најчесто спроведува постапка за јавна набавка со прибирање понуди без објава на оглас, иако реално се надминува вредноста од 5.000 евра. Договорите немаат вредност, се вршат набавки на добра кои не се предвидени со предмер пресметките, количините се утврдуваат спрема потребите на лице место, најчесто се ангажираат две-три локални фирми.

3.4.2. Ревизијата не се увери во правилноста на постапката при изборот на најповолен изведувач за втора фаза изградба на општинска зграда од следниве причини:

- со тендерската документација е предвидено за сите позиции да бидат понудени единечни цени, но понудите од другите двајца поудувачи се дадени како вкупна вредност за група работи (сидарски, столарски, подополагачки работи и сл.). И покрај неспоредливоста на понудите, комисијата пристапила кон евалуација;
- во понудата на најповолниот изведувач постојат позиции за кои понудените цени се нелогични со цените на пазарот.

3.4.3. При набавката за возилото Hunday Tukson, комисија за набавка изготвила тендерска документација која директно наведува на типот на возило, сила на мотор, димензии на возилото, целокупна опрема што е спротивно на член 36 од Законот за јавни набавки.

3.4.4. Извршени се набавки во износ од 1,690 илјади денари за кои општина Терце нема спроведено соодветна постапка за избор на најповолен економски оператор. Прилог 1.

Непочитувањето на одредбите од Законот за јавни набавки има за последица примена на необјективни критериуми за избор на најповолен понудувач, нетранспарентност и јавност на постапката при склучување на договорите и повластена положба на одредени добавувачи.

#### **4. Ревизорско мислење**

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 3.3. финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката на Органот на општина Теарце на ден 31 декември 2009 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 3.2., 3.3. и 3.4., активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на сметката на Органот на општина Теарце, не се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Скопје, 28.07.2010 година

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 11

\_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ТЕАРЦЕ – СМЕТКА НА ОРГАНОТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

СМЕТКА НА ОРГАНОТ			
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2009 година			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	2009	2008
<b>Приходи</b>			
Трансфери и донации	3.1.	43.881	31.369
<b>Вкупно приходи</b>		<b>43.881</b>	<b>31.369</b>
<b>Расходи</b>			
<b>Тековни расходи</b>			
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.	12.787	10.911
Резерви и недефинирани расходи	3.2.2.	499	42
Стоки и услуги	3.2.3.	10.652	8.324
Субвенции и трансфери	3.2.4.	579	486
Социјални бенефиции	3.2.5.	194	121
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>24.711</b>	<b>19.884</b>
<b>Капитални расходи</b>			
Капитални расходи	3.3.	19.170	11.485
<b>Вкупно капитални расходи</b>		<b>19.170</b>	<b>11.485</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>43.881</b>	<b>31.369</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 12

\_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ТЕАРЦЕ – СМЕТКА НА ОРГАНОТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

СМЕТКА НА ОРГАНОТ				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ				
Опис на позицијата	Образложение	2009	во 000 денари	
			2008	
<b>Актива</b>				
<b>Тековни средства</b>				
Активни временски разграничувања	4.1.1.	14.503	13.199	
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>14.503</b>	<b>13.199</b>	
<b>Постојани средства</b>				
Материјални средства	4.2.1.	2.868	1.698	
Материјални средства во подготовка	4.2.2.	23.465	22.555	
<b>Вкупно постојани средства</b>		<b>26.333</b>	<b>24.253</b>	
<b>Вкупна актива</b>		<b>40.836</b>	<b>37.452</b>	
<b>Пасива</b>				
<b>Тековни обврски</b>				
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	13.715	13.199	
Краткорочни финансиски обврски	4.3.2.	290	0	
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	23.475	0	
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>37.480</b>	<b>13.199</b>	
<b>Долгорочни обврски</b>	4.4.1.	488	0	
<b>Извори на средства</b>				
Извори на капитални средства	4.5.1.	2.868	24.253	
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>		<b>2.868</b>	<b>24.253</b>	
<b>Вкупна пасива</b>		<b>40.836</b>	<b>37.452</b>	

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 13

\_\_\_\_\_

**ОПШТИНА ТЕАРЦЕ – СМЕТКА НА ОРГАНОТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

СМЕТКА НА ОРГАНОТ			
ПРЕГЛЕД			
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2009 ГОДИНА			
			во 000 денари
О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2009 година	24.253	-	24.253
Зголемување по основ на:	(20.813)	47	(20.766)
Набавки	1.715	47	1.762
Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др.	(24.253)		(24.253)
корекции со ревизија	1.635		1.635
Ревалоризација на капитални	90		90
Расходување			-
Намалување по основ на:	572	47	619
Отпис на капитални средства			-
Ревалоризација на отпишани капитални средства	34		34
Амортизација	538	47	585
Состојба 31.12.2009 година	2.868	-	2.868

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 14

\_\_\_\_\_